



Станислав ПЕТКОВСКИ

# СИТЕ ПОВТОРНО ВО УЧИЛИШТЕ

**С**ептември, иако е прекрасен месец, означува и почеток на училишната година во која одново учениците ќе ги имаат старите маки и обврски, иако и дружењето е еднакво возбудливо. Повторно до израз ќе дојдат трудот, способноста и учењето. Заедно со нив родителите и тие во училиште, но со нови трошоци, врски и стравови... како ќе биде детето? Септември е и за сите нас некој вид потсетување на тешкотиите кои повторно се ре-активираат по летната замреност, топлина и некој вид ритуал, големите проблеми токму во лето да не се отвораат. Понекогаш и токму тоа било и причина тешките теми или закони кон кои постои отпор во народот, токму в лето да се спроведуваат. Тогаш и се смета на замреноста за акција или отпор кај луѓето.

Како и да е, актуелните вести и во нашава држава навестуваат дека оваа училишна година, за раз-но-разните коалиции и опозиции ќе биде, исто така, напорна. Оваа година е последна од мандатот на оваа Влада и сега има да се изнагледаме ШАРЕНИ ПРИКАЗНИ за тоа колку ни е добро. Се сеќавам, на времињата пред некои десет години, кога нашиот тогашен претседател зборуваше за Македонија. Го слушав и не ми се веруваше дека и јас живеам во истата држава. Според него, сè си беше убаво, средено и надежно, па си реков случајно да не живееме во различни средини. И, сега исто ќе се слу-

чува - КЕ НЕ УБЕДУВААТ ДЕКА НИ Е ДОБРО! На пример: Добро де, ние рековме во НАТО, ама никој не рече датум, или рековме во Европа, ама не рековме кога! Добро де, рековме догодина, но мала грешка, можеби за неколку години до десет. Најпосле што е тоа во однос на цел живот!

Но, во текот на донесување на Законот за територијална поделба, тоа и беше фактор дека наскоро сите ние одиме во Европа, но само УШТЕ ОВОЈ ЗАКОН ДА СЕ ИЗГЛАСА. Ако, нè мавтаа и со својата ПОЛИТИЧКА ОДГОВОРНОСТ, која ниту тогаш ниту сега ја разбираам. Што е тоа политичка одговорност? Дали е тоа одговорност дека нема да бидат политичари и дека ќе си дадат оставка како политичари? Или, дека нема да ги гласаат? Но, како и да е, сега имаме фаза на релативизација на целата доктрина на тогашната кампања дека целта е една, што поскоро - со нови закони во Европа. Вака, изгледа дека манирот на нашата политика е сè уште како вазалска Европа сега да е во функција на Сојузната Влада на СФРЈ, кон која луѓето се жалат и пред која сите се трудат да остават добар впечаток.

Од друга страна, опозицијата ќе нè убедува колку ни е ЛОШО, и можеби ќе предизвика бес, депресија и апатија. Луѓето на кои и не им е така лошо ќе поверуваат дека им е катастрофа и ќе се полнат со бес и гнев и ќе бидат рамо до рамо со оние трпеливите на кои навистина им е преку глава од сè. Но, како од ваквата контаминација да се спаси ОБИЧНИОТ.

Има една поговорка која гласи:

Чувај се од бесот на трпеливиот!

Бидејќи текстот е пишуван пред 15 септември (поради оправдани технички причини за печатење), не знам што ќе биде презентирани од двете страни. Условно е корисно да се идентификуваат две страни, со тоа што и оваа власт кога беше опозиција нè убедуваше колку ни е лошо. Ветуваше... НА 15 СЕПТЕМВРИ НАРОДОТ КЕ... и ооп повторно го нема народот. Старите траги и рани тешко се бришат. Сегашната опозиција, тогашната власт, обратно кажуваше колку ни е добро со нив. Сепак, се ближи периодот кој многу го сакам. Сè повеќе и повеќе гледам додворување кон луѓето, сè повеќе сега ќе почнуваат да се градат објекти, сè повеќе со внимание ќе се слушаат луѓето и нивните маки и само овој период, кој претстои всушност е краткиот период од 6-8 месеци во кој луѓето навистина, сепак, ќе можат нешто да искористат - ДЕКА ДООГААТ ИЗБОРИ.

Така, препорака за луѓето: ова е единствена прилика во која нешто може да се искористи. Како и во недостаток на вистински систем кој функционира, во општото додворување кон гласачите - сега е единствен краток период нешто и тие да КАРАТ. Ако ништо друго, внимание и важност. Така, почнува училишната година и за гласачите и за оние кои ќе ги молат за гласови, ќе им пуштаат магла, ветер, памфлети, полувистини, почнати објекти, загриженост за правда и прекрасни зборови. Сè повеќе на вербално ниво ќе се спомнува маката на нашите гласачи. Ова е нивната училишна година, прашањето е дали тие ќе матурираат?